



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60892-603-21943

Недела, 15 ноември 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 75

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 256 динари. – Претплата за 1987 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-985; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1002.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕННО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА

Се прогласува Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 ноември 1987 година.

П бр. 781.  
14 ноември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Марјан Ројич, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ПРИВРЕМЕННО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА

##### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

На основните и други организации на здружен труд и на нивните заедници, на договорните организации на здружен труд, на земјоделските и други задруги и на основните задружни организации во нивниот состав, на основните и работните организации на кооперанти и на други форми на здружување на земјоделците или на други индивидуални земјоделски производители, на месните заедници, на работните заедници, на другите самоуправни организации и заедници и на нивните здруженија, на општествено-политичките организации и на други општествени организации, на општествено-политичките заедници и на нивните органи, на организациите при фондовите, на други државни органи и на други општествени правни лица (во натамошниот текст: корисниците на општествени средства), привремено им се ограничува располагањето со делот од општествените средства за исплата на лични доходи, за заедничка потрошувачка и за определени издатоци за четвртото тримесечје од 1987 година и за првото полугодие од 1988 година.

##### II. ЛИЧНИ ДОХОДИ

###### Член 2

Корисникот на општествени средства кој врши дејност распоредена според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86 – во натамошниот текст: Одлуката) во областите 01 до 11 и во гранката 1202 (научноистражувачка дејност) и подгрупата 110102 (интерни банки) на овие корисници на општествени средства, може да располага со општествените средства за исплата на чистите лични доходи за четвртото тримесечје од 1987 година и за првото полугодие од 1988 година според самоуправниот општ акт усогласен со самоуправна спогодба, општествен договор и со закон.

Корисникот на општествени средства од став 1 на овој член е должен пропорцијата на распоредувањето на чистиот доход на средствата за бруто лични доходи и акумулација и за резерви да ја усогласи со појдовните големини што се уредуваат според општествениот договор.

###### Член 3

Корисникот на општествени средства кој врши дејност распоредена според Одлуката во гранката: 0101 (Електростопанство), 0104 (Производство на нафта и земен гас), 0105 (Производство на нафтини деривати), 0602 (Поморски сообраќај) 0604 (Воздушен сообраќај), освен подгрупата 060402 (Услуги на аеродромите), 0607 (Цевоводен транспорт), 0703 (Надворешна трговија), 0802 (Туристичко посредување), 1104 (Проектирање и сродни технички услуги), и гранката 1106 (Истражувачко-развојна работа), освен подгрупата 110611 (Истражувачко-развојни услуги во стопанските дејности), и подгрупата 110102 (Интерни банки) на овие корисници на општествени средства може да располага со општествените средства за исплата на чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1987 година и првото полугодие од 1988 година до износот што ќе го утврди во согласност со одредбите на член 2 од овој закон, намален за 10%.

###### Член 4

Корисникот на општествени средства кој врши дејност распоредена според Одлуката во гранката 1201 (Образование) гранката 1203 (Култура, уметност и информации) и во гранката 1301 (Здравствена заштита) може да располага со општествените средства за исплата на чистите лични доходи за четвртото тримесечје од 1987 година и за првото полугодие од 1988 година до износот што ќе го утврди според самоуправниот општ акт усогласен со самоуправна спогодба, општествен договор и со закон.

Износот на средствата од став 1 на овој член корисникот на општествени средства може да го зголемува за процентот на зголемување на личните доходи по основа на усогласувањето со растежот на личните доходи во стопанството на територијата на републиката односно на автотномната покраина.

###### Член 5

Корисникот на општествени средства кој врши дејност распоредена според Одлуката во областите 12 до 14, освен гранките 1201 (Образование), 1202 (Научноистражувачка дејност), гранката 1203 (Култура, уметност и информации), 1301 (Здравствена заштита) групата 14016 (Народни банки) и гранката 1402 (Самоуправни интересовни заедници) може да располага со општествените средства за исплата на чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1987 и за првото полугодие од 1988 година месечно до износот што го исплатил за септември 1987 година според самоуправниот општ акт усогласен со самоуправната спогодба, општествениот договор и законот.

Под лични доходи од став 1 на овој член се подразбираат и исплатените надомести на чистите лични доходи за септември 1987 година.

Износот на средствата од ст. 1 и 2 на овој член корисникот на општествени средства може да го зголеми за:

- една деветтина од разликата помеѓу износот на распоредениот чист доход за чисти лични доходи по периодичната пресметка за периодот јануари-септември 1987 година и износот на исплатените месечни аконтации на чистите лични доходи за тој период според самоуправниот општ акт, усогласен со самоуправниот спогодба, општествениот договор и законот;

- процентот на зголемувањето на личните доходи по основа на усогласувањето со растежот на личните доходи во стопанството до 30 септември 1987 година, во согласност со самоуправниот спогодба, општествениот договор и законот, а најмногу до износот на средствата што му се обезбедени за тоа усогласување во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправниот интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87 и 65/87).

Корисникот на општествени средства може да одлучи основна за утврдување на средствата за исплата на чистите лични доходи да бидат просечно исплатените чисти лични доходи за периодот јануари-септември 1987 година, ако е тоа за него поповолно.

#### Член 6

Корисникот на општествени средства кој врши дејност распоредена според Одлуката во гранката 1101 (Банкарство), освен подгрупата 110102 (Интерни банки), групата 14016 (Народни банки), 1102 (Осигурување на имоти и лица, Лотарии и обложувалници) и во гранката 1402 (Самоуправни интересовни заедници), може да располага со општествените средства за исплата на чистите лични доходи за четвртото тримесечје од 1987 година и за првото полугодие од 1988 година до просечниот месечен износ на чистиот личен доход што го исплатил за третото тримесечје од 1987 година, во согласност со самоуправниот општ акт усогласен со самоуправниот спогодба, општествениот договор и законот.

#### Член 7

Корисникот на општествени средства кој е неликвиден, има растројства во работењето односно ќе истраже загуба по периодичната пресметка односно непокриена загуба по завршната сметка ги исплатува чистите лични доходи во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат санацијата и престанокот на организациите на здружен труд.

Кога корисникот на општествени средства ќе ги отстрани неликвидноста, растројствата во работењето, и ќе утврди дека работи без загуби односно ќе ја покрие загубата ги исплатува чистите лични доходи во согласност со одредбите на чл. 2 до 6 на овој закон.

Корисникот на општествени средства од став 2 на овој член може да одлучи да ги исплатува чистите лични доходи според одредбите на сојузниот закон со кој се уредуваат санацијата и престанокот на организациите на здружен труд ако е тоа за него поповолно.

#### Член 8

Корисникот на општествени средства кој ќе почне со работа по влегувањето во сила на овој закон може да располага со дел од општествените средства за исплата на чистите лични доходи до износот на просекот на чистиот личен доход по работник на територијата на републиката односно на автономната покраина во гранката во која е распореден според Одлуката.

Корисникот на општествени средства од став 1 на овој член може износот на средствата од тој став да го зголеми во согласност со одредбите на овој закон.

### III. ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

#### Член 9

Корисникот на општествени средства може од денот на влегувањето во сила на овој закон до 30 јуни 1988 годи-

на месечно да располага со општествените средства за заедничка потрошувачка, до износот утврден со самоуправниот општ акт усогласен со самоуправниот спогодба, општествениот договор и законот, а најмногу до 80% од месечниот просек на искористените средства за заедничка потрошувачка во периодот од 1 јануари до 30 септември 1987 година.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на користењето на средствата за станбена изградба, исплатата на испратница и за намирување на обврските по кои настанал должничко-доверителски однос до денот на влегувањето во сила на овој закон.

### IV. ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

#### Член 10

Корисникот на општествени средства може во четвртото тримесечје од 1987 година и во првото полугодие од 1988 година месечно да располага со општествените средства за репрезентација до износот што ќе го утврди во височина на месечниот просек за периодот од 1 јануари до 30 септември 1987 година.

#### Член 11

Корисникот на општествени средства кој ќе почне со работа по влегувањето во сила на овој закон за трошоците на работењето од член 10 на овој закон може од денот на влегувањето во сила на овој закон до 30 јуни 1988 година да располага со општествените средства до износот што ќе го утврди органот на управувањето односно друг соодветен корисник на општествени средства.

### V. ОБЛАСТУВАЊА

#### Член 12

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го пропише начинот на утврдувањето на износот на средствата за чистите лични доходи, за заедничка потрошувачка и за определени трошоци на работењето, начинот на составувањето на пресметката на средствата и на доставување до Службата на општественото книговодство.

#### Член 13

Сојузната организација за работи на општественото планирање и надлежните републички и покраински органи за општествено планирање ги утврдуваат и објавуваат во службените гласила планираните појдовни величини за распоредување на чистиот доход за секоја периодична пресметка, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на податоците за претходната периодична пресметка.

#### Член 14

Сојузната организација надлежна за работи на статистиката го утврдува и објавува, во рок од 60 дена од истекот на месецот, процентот на растежот на чистиот личен доход по работник во стопанството на територијата на републиката односно на автономната покраина и просекот на чистиот личен доход по работник во гранката на територијата на републиките и на автономните покраини.

### VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 15

Со парична казна од 2,000.000 до 45,000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства:

1. ако општествените средства за исплата на чистите лични доходи ги користи над износот што може да го користи според одредбите на овој закон (чл. 3 до 8),

2. ако општествените средства за заедничка потрошувачка или определени трошоци на работењето ги користи над износот што може да го користи според одредбите на овој закон (чл. 9 до 11),

3. ако не ги намали повеќе исплатените лични доходи што според одредбите на овој закон може да ги исплати или ги зголеми пред да го изврши намалувањето (член 16).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 200.000 до 2.500.000 динари и одговорното лице кај корисникот на општествени средства.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 200.000 до 2.500.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган.

## VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 16

Корисникот на општествени средства кој до денот на влегувањето во сила на овој закон исплатил чисти лични доходи во износ поголем од износот што ќе го утврди во согласност со самоуправниот општ акт усогласен со самоуправната спогодба, општествениот договор и со овој закон, за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи ќе го намали износот што во согласност со овој закон ќе го утврди за наредните три месеци, со тоа што за секој месец, почнувајќи од ноември 1987 година, ќе изврши намалување за 1/3 од повеќе исплатениот износ.

Корисникот на општествени средства не може да ги зголеми месечните чисти лични доходи според одредбите на овој закон додека не изврши намалување на повеќе исплатените износи на чистите лични доходи во согласност со став 1 од овој член.

### Член 17

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 1003.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 ноември 1987 година.

П. бр. 782  
14 ноември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Марјан Рожич, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА

#### Член 1

Општествено-политичките заедници, освен федерацијата (во натамошниот текст: општествено-политичките за-

едници) и самоуправните интересовни заедници од општествените дејности можат да располагаат со делот од општествените средства за потрошувачка во 1988 година во износ на остварените изворни приходи во 1987 година зголемени по стапка што е за 10 процентни поени пониска од номиналната стапка на растежот на остварениот доход на општественото стопанство во републиката односно автономната покраина утврдена по периодичните пресметки во 1988 година.

Републиките и автономните покраини можат со договор, кој ќе биде донесен најдоцна до 15 декември 1987 година, да го утврдат меѓусебно диференцираното ниво на забавањето на растежот на средствата за општите општествени и заедничките потреби, со тоа што стапката на растежот на вкупните средства за намените од став 1 на овој член мора да биде помала за 10 процентни поени на однос на стапката на растежот на номиналниот доход на општественото стопанство во СФРЈ.

Вкупните приходи на Буџетот на федерацијата во 1988 година ќе се задржат реално на ниво на остварените вкупни приходи во 1987 година, со тоа што:

- средствата за Југословенската народна армија да изнесуваат 5,2% од оценетиот национален доход намалени за 5%;

- дополнителните средства на стопански недоволно развиените републики и на САП Косово да изнесуваат 0,53% од општествениот прозивод намалени за 5%;

- средствата за другите корисници на буџетот на федерацијата се утврдуваат врз основа на остварените приходи во 1987 година зголемени по стапка што е за 10 процентни поени пониска од стапката на растежот на остварениот доход на општественото стопанство во СФРЈ.

Ограничувањето од став 1 на овој член не се однесува на придонесите на републиките и автономните покраини во буџетот на федерацијата.

До утврдувањето на стапката на растежот на доходот на општественото стопанство за периодот јануари-март 1988 година ќе се применува стапката на растежот на споредливиот доход за периодот јануари-септември 1987 година.

#### Член 2

Под остварени изворни приходи на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности, во смисла на овој закон, се подразбираат приходите што се утврдени со прописите на општествено-политичките заедници односно со одлуки на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности и уплатени на уплатните сметки што се водат кај Службата на општественото книговодство (образец Б2, с-ка 840-Приходи на ОПЗ и с-ка 843-Приходи на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности), освен приходите од придонесите за здравствена заштита и детска заштита што ги плаќаат самоуправните интересовни заедници на пензиското и инвалидското осигурување и самоуправните интересовни заедници за вработување.

#### Член 3

Во републиката односно автономната покраина може да се утврди диференциран растеж на средствата за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби по одделни намени и корисници, со тоа што вкупниот износ на тие средства не може да биде поголем од износот утврден според одредбите на член 1 од овој закон.

#### Член 4

Заради утврдување на делот од општествените средства чиешто располагање привремено се ограничува, општествено-политичките заедници и самоуправните интересовни заедници од општествените дејности се должни на Службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка да И достават податоци до осми во месецот за претходниот месец, на Образецот-ИС, кој е составен дел од овој закон.

На општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности што Образецот-ИС нема да го достават во рокот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство

нема да им ги пренесува приходите од уплатните сметки на нивните жиро-сметки до доставувањето на податоците на Образецот-ИС.

Податоците од Образецот-ИС Службата на општественото книговодство ќе ги контролира и ќе ги усогласи со податоците од својата евиденција.

#### Член 5

Службата на општественото книговодство месечно кумулативно ќе го утврдува, за претходниот период, делот од средствата на општествено-политичките заедници односно на самоуправниите интересовни заедници од општествените дејности чијашто потрошувачка привремено се ограничува, врз основа на остварените приходи за односниот период на претходната година и дозволената стапка на растежот од член 1 став 1 на овој закон, согласно со одредбата на член 3 од овој закон.

Службата на општественото книговодство, во рок од 12 дена по истекот на месецот, ќе ги утврдува вишоците на приходите за секој корисник на Образецот ИС, веднаш ќе ги издвои на посебна сметка и за тоа ќе го извести надлежниот орган на корисникот на тие средства.

Општествено-политичките заедници и самоуправниите интересовни заедници од општествените дејности не можат да ги користат средствата издвоени на посебна сметка до крајот на периодот во кој ќе се утврди дека не се остваруваат вишоци.

Средствата на вишоците на приходите не можат да се вклучат во кредитно-гаранцискиот потенцијал на банките, туку се депонираат кај народните банки и не можат да се користат за плаќања и пласмани.

Општествено-политичките заедници и самоуправниите интересовни заедници од општествените дејности ќе ги намалуваат стапките на даноците и придонесите од доходот на организациите на здружен труд и од личните доходи на работниците сразмерно на износот на издвоените средства, во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите, и тоа ако тие издвоени средства се над 1% од остварените приходи во тој период.

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница односно на самоуправната интересовна заедница од општествените дејности е должен да предложи намалување на стапките на даноците и придонесите од доходот и од личните доходи на работниците, согласно со одредбата на став 5 од овој член, во рок од осум дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите.

Ако општествено-политичката заедница односно самоуправната интересовна заедница од општествените дејности не ги намали стапките на даноците односно на придонесите од доходот и од личните доходи на работниците во рокот предвиден во одредбата на став 5 од овој член, Службата на општественото книговодство не ќе ги пренесува средствата од уплатните сметки на нивните жиро-сметки сè до намалувањето на тие стапки.

#### Член 6

Со парична казна од 2.000.000 до 45.000.000 динари ќе се казни за стопански престап самоуправната интересовна заедница ако не ги намали стапките на придонесите од доходот и од личните доходи на работниците во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите за односниот период (член 5 став 5).

Со парична казна од 200.000 до 2.500.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во самоуправната интересовна заедница од општествените дејности ако не предложи намалување на стапката на придонесот од доходот и од личните доходи на работниците, во рок од осум дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите (член 5 став 6).

#### Член 7

Со парична казна од 2.000.000 до 2.500.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница ако не предложи намалување на стапката на данокот од доходот и од личните доходи на работниците, во рок од осум дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите (член 5 став 6).

#### Член 8

Со парична казна од 200.000 до 5.000.000 динари ќе се казни за прекршок самоуправната интересовна заедница од општествените дејности ако во рокот од член 4 став 1 на овој закон не ѝ го достави Образецот – ИС на Службата на општественото книговодство.

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во самоуправната интересовна заедница.

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница.

#### Член 9

Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

#### Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Образец ИС

(ОПЗ, СИЗ)

#### ИЗВЕШТАЈ\*)

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ИЗНОСОТ ДОЗВОЛЕН ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ..... 1988 ГОДИНА

– во илјади динари –

Реден број	Е л е м е н т и	За периодот ...		Индекс 4:3
		1987	1988	
1	2	3	4	5
1.	Вкупни приходи за соодветниот период (образец Б-2; с-ка 840 и 843; кол. 4, 5 и 6)			
2.	Приходи односно средства што не се ограничуваат во тоа			
2.1.	Придонес од буџетите на СР и САП во буџетот на федерацијата			
2.2.	Трансферни средства – приходи на СИЗ за здравствена и СИЗ за детска заштита од СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување и од СИЗ за вработување			
3.	Приходи што се усогласуваат со стапката на растежот на доходот на општественото стопанство (за кол. 3 и 4 ред. бр. 1 минус реден бр. 2)			
4.	Дозволена стапка на растежот на средствата што се ограничуваат			× × × ×
5.	Дозволен износ на средствата за потрошувачка во соодветниот период од 1988 година (ред. бр. 3 кол. 3 × ред. бр. 4:100 плус ред. бр. 3 кол. 3)			× × × ×

\*) ОПЗ односно СИЗ ги внесуваат само податоците под ред. бр. 1 до 3.

1	2	3	4	5
6. Повеќе остварени средства (ред. бр. 3 кол. 4 минус ред. бр. 5 кол. 4)		x x x		
7. Помалку остварени средства (ред. бр. 5 кол. 4 минус ред. бр. 3 кол. 4)		x x x		
8. Издвоени средства по претходната пресметка		x x x		
9. Обврска за издвојување средства (ред. бр. 6 минус ред. бр. 8)		x x x		
10. Обврски за поврат на средствата издвоени по претходната пресметка (ред. бр. 8 минус ред. бр. 6)		x x x		

**1004.**

Врз основа на член 315 точка 3. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 ноември 1987 година.

П бр. 784  
14 ноември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Марјан Рожич, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА**

**Член 1**

Во Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87 и 65/87) по член 5 се додаваат нови чл. 5а и 5б, кои гласат:

**„Член 5а**

По исклучок од одредбите на член 1 став 2 од овој закон, самоуправните интересовни заедници на пензиското и инвалидското осигурување и самоуправните интересовни заедници на науката во ноември и декември 1987 година не можат да располагаат со делот од општествените средства што ќе ги остварат од изворните приходи по основа на зголемувањето на стапките на придонесот од доходот и од личните доходи на работниците над нивото на стапките што важеле на 31 октомври 1987 година.

Средствата од став 1 на овој член ќе ги утврдува Службата на општественото книговодство при секој пренос на средствата од уплатните сметки на жиро-сметките на корисниците на средствата и ќе ги издвои на посебната сметка од член 5 став 2 на овој закон.

**Член 5б**

Издвоените средства на посебната сметка од член 5 став 2 на овој закон по основа на чл. 1 и 5а од овој закон не се вклучуваат во кредитно-гаранцискиот потенцијал на банката, туку се депонираат кај народните банки и не можат да се користат за плаќања и пласмани.”

**Член 2**

Во образецот ИС по редниот број: „1” се додаваат нови ред. бр.: „1а и 1б”, кои гласат:

„1а. Утврдени вишоци според член 5а од овој закон  
1б. Наплатени приходи за утврдување на дозволеното ниво за потрошувачка во 1987 година (реден број 1 минус реден број 1а)”.

Во реден број 3 зборовите: „реден број 1” се заменуваат со зборовите: „реден број 1б”.

**Член 3**

Вишоците на приходите од член 1 на овој закон што ќе се остварат во периодот од 1 ноември до денот на влегувањето во сила на овој закон, Службата на општественото книговодство ќе ги утврди и ќе ги пренесе при првиот пренос на средствата од уплатните сметки на жиро-сметката на корисникот.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

**1005.**

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД**

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 ноември 1987 година.

П бр. 775  
14 ноември 1987 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Марјан Рожич, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД****Член 1**

Во Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86 и 42/87) по член 269 се додаваат пет нови членови, кои гласат:

**„Член 269а**

По исклучок од одредбите на член 96 став 4 од овој закон, основната организација која искажала растројувања во работењето по периодичната пресметка за периодот јануари-септември 1987 година до 28 февруари 1988 година, не мора да ги намалува бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд работа, во смисла на одредбата од член 96 став 2 на овој закон, под износот на бруто личните доходи на работниците по основа на тековниот труд што ќе го утврди во височина од 90% од просечниот бруто личен доход по работник во таа организација за претходната година, што го пресметала според самоуправниот општ акт односно според сојузниот закон, зголемен за процентот на растежот на просекот на животните трошоци во пресметковниот период во однос на просекот на животните трошоци во претходната година во СФРЈ или во републиката, односно автономната покраина.

**Член 269б**

По исклучок од одредбите на член 97 од овој закон, основната организација која искажала загуба во работењето по периодичната пресметка за периодот јануари-септември 1987 година до 28 февруари 1988 година, износот кој според член 97 ст. 1 и 2 на овој закон го утврдува во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 на Законот за вкупниот приход и доходот ќе го утврди во височина од 90%, а основната организација од член 264 на овој закон и од комуналната дејност и градскиот сообраќај во височина од 95% од просечниот бруто личен доход по работник во таа организација за претходната година, што го пресметала според самоуправниот општ акт, односно според сојузниот закон, зголемен за процентот на растежот на животните трошоци во пресметковниот период во однос на просекот на животните трошоци во претходната година во СФРЈ, или во републиката односно автономната покраина.

**Член 269в**

По исклучок од одредбата на член 97 став 4 на овој закон, основната организација која по периодичната пресметка за периодот јануари – септември 1987 година искажала загуба во работењето до износот на вишокот на ревалоризационите приходи над контролната ревалоризација, во 1987 година не врши намалување на износот на средствата за исплата на бруто личните доходи според член 97 ст. 3 и 4 на овој закон.

**Член 269г**

По исклучок од одредбите на член 98 на овој закон, основната организација од член 264 на овој закон и од комуналната дејност и градскиот сообраќај која искажала непокрпена загуба во работењето по завршната сметка за 1987 година, од денот на истекот на рокот пропишан за поднесување на завршна сметка до денот додека не ја покрие загубата односно додека не ги надомести средствата во височина на непокрпената загуба со санационен кредит и не почне да работи без загуба, може да исплатува аконтации на личните доходи на работниците по основ на тековниот труд според самоуправниот општ акт, а најмногу до износот што ќе го утврди во височина од 95% од просечниот бруто личен доход по работник во таа организација за 1987 година, што го пресметала според самоуправниот општ акт, зголемен за процентот на растежот на просекот на животните трошоци во пресметковниот период во однос на просекот на животните трошоци во 1986 го-

дина во СФРЈ или во републиката односно автономната покраина.

**Член 269д**

Сојузната организација надлежна за работите на статистиката го утврдува и до 10. во месецот го објавува процентот на растежот на животните трошоци од чл. 269а, 269б и 269 г на овој закон”.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

**ОДЛИКУВАЊА****УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

од СР Хрватска

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Грабер Јанка Иван, Христов Аначка Славчо, Јукић Јосипа Иван, Лукић Бранислава Пајтелија, Тривунчић Цвијана Радован;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Биланџија Ивана Мирослава, Доминец Фране Драгутин, Ђенеш Анзе Франьо, Косец Јосипа Роберт, Крагуљач Илије Гојко;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Дуруковић Миле Милош;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Петрин Рока Франьо;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Гужван-Меѓуго зац Миле Кармела;

од СР Македонија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Баша Риза Ејуп, Илиоски Сотир Бранко, Мемедовски Ајач Верди, Радовић Миладина Љубомир, Тошевски Ничо Благоја, Трајковски Јован Цанко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Хаџи Арсов Милан Кирил, Костов Цандо Тодор, Стојков Спирос д-р. Димитар;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Андоновски Атанас Петко, Ангелов Тодор Милан, Цветановски Милан Војо, Чичов Никола Вани, Грозданов Ристо Панчо, Јовановски Ристе Боро, Коџак Уке Илјас, Михајлов Томе Трифун, Панчевски Даме Вељо, Пашов Сали Мустафа, Радмилов Ефто Ефто, Синановски Шефит Сабедин;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Оцевски Тодор д-р Борис, Трајковски Смиле Петар, Витанов Спирос Ванчо;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Алексов Блаже Ефтим, Андреевски Александар Панде, Атанасоски Трајко Јордан, Аврамов Никола Трајко, Бошевски Васил Томе, Бунтески Ристо Лазар, Цапа Бајрам Лутви, Цветаноски Спасе Илија, Чилиманов Ристо Костадин, Елхофер-Басароска Благоја Слободанка, Глигоров Ифтим Благо, Илиев Васил Стојчо, Јаковоски Јаков Јордан, Калчо Штерјо Брова, Карамфиловски Благоја Миле, Кркути Илјас Абдула Митров Јован Цветко, Наумов Никола Ђорѓи, Николоски Стојанов Михаило, Петров Петар Драган, Поповски Стојан Спасе, Ристески Васили Кирил, Салих Наџије Емин, Софијанова-Панова Јован Гордана, Соколов Сокол Стојко, Ставрев Ристо Ставре, Тодороски Димитар Јане, Трендов Тимо Методи, Василеска-Димитриевић Јован Олга, Волчески Јованов Димче, Вукановски Крсто Рајче;

- за заслуги во социјалистичката изградба во земјата

**СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД**

Радевски Стојан Ђорѓи, Рајмовски Салих Ђамиљ;

- за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Димитриевски Јован Душко, Колева-Џорлева Ристо Добрила, Милутинова-Поповска Горги Елисавета, Новакова-Ојдрова Атанас Душанка;

од СР Словенија

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Чанжек Јанез Иван, Јоксовиќ Маринка Михајло, Левец Франц Франц, Млакар Антон Мирс, Пајк Франц Франц, Пакиќ Јанез Јанез, Погачник Филип Јожеф, Стравовиќ Карла Владимир, Тавжељ Јоже Франц, Тушар Иван Томаж, Варга Иштвана Иштван, Вртовец Франца Змагослав, Зигмунд Франц Франц;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земајта

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Јесеновец Гашпер д-р Нико, Симшич Јоже Јоже, Вилкар Леополда Марио;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Ајдник Антон Павел, Бавдек Антон Антон, Богатај-Светлин Михаел Вида, Болдирев Антона Владимир, Чернелч - Коблер Станко д-р Смиља, Дејам Мартин Јелка, Гантар Кајетан Цирил, Хроват Мартина Иван, Искра-Тополовец Иван Терезија, Каро-Стрел Франц Метка, Кашман-Козел Штефана Катица, Кепиц Јанез Иван, Криштоф Јанез Бруно, Ленарчич-Жагар Венцеслав Марија, Липичник-Освирк Петер Ана, Магдаленц Хинка Марија, Мехачић Мухарем Фикрет, Месец Карло Драга, Млакар-Јанежич Цирил Анамарија, Млакар Јурија Јуриј, Чечан Јоже д-р Марија, Петровчич-Опека Јернеј Јожефа, Подлесник Франца Макс, Прапротник Франц Јанез, Пријател Маријана Јанез, Рупник Павел Петар, Шкета-Розман Јанко Вероника, Удович-Мехле Франц Иванка, Урбас Антон Франц, Урбас Франо Тоне, Врховец Јоже Иван, Забукоец Франц Здравко, Згага Франца Луцијан, Запанчич Јуриј Јанез, Жупец-Август д-р Август, Жагар Јосип Филип;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Абрамич Јожеф Павле, Голоб Конрад Радо, Иванович Антона Марјан, Кебе Франц Антон, Кос-Клинец Ивана Јоланда, Кушеј Мирс д-р Мирс, Лазар Иван д-р Милан, Стипловшек Алберта д-р Мирослав, Светек Рајка д-р Лев, Шепиц Ивана Душан, Танцер Антонија Младен, Томич Спасоја Љубомир, Уршич-Гостинчар Франц д-р Метка;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Ажман Михаел Петар, Бастич-Омерзу Франц Терезија, Беркопек Јоже Грегор, Болха-Новак Јоже Мартина, Брелих Јокоба Јернеј, Брглез Ивана Марјан, Доланц-Долиншек Август Алојзија, Филипанчич-Глиншек Иван Јожица, Фрлан Јанез Драго, Горенц Алојз Марија, Дечман Марија Иван, Грбич-Жорж Јанез Марија, Хармел-Кас Густав Нада, Хавлас Мирко Мирко, Хохењ Вељко Невенка, Јемц Јоже Боштајн, Јувачич Јернеј Јоже, Јувачич Мирослава Мирослав, Јужина-Бунта Вид Барбара, Калин Леополда Емил, Кашман Макса Борислав, Коцјан Карла Бојан, Колар Антона Антон, Комац Јоже Цирил, Конец Карел Блаж, Корелц-Бајук Мартин Марија, Котар Мартин Мартин, Котник Андреја Јанко, Ковшица Станислав Петар, Крањц-Млакар Јоже Иванка, Крумпак-Вулич Анка Катја, Кутин Антон Алојз, Мајценович Јожефа Франц, Медвешек Јоже Хенрик, Милошевић Саво Стојан, Молек-Бедњанић Франо Штефанија, Облак Марија Франц, Облак Леополд Леополд, Окорен Франц Франц, Пагон Антон Јулијан, Палуц Ернест Ернест, Петровиќ Јанез Мартиј, Поточник Ернест Иван, Поточник Франц Јоже, Раздрих Јанез Леон, Реднак Едвард Јанко, Робник-Кумер Антон Ана-Марија, Шарабон-Ахачиќ Рудолф Цецилија, Шатур Фортунат Франц, Шега-Закрајшек Јожефа Александар, Шерган Јакоб Едвард, Шифраф Франц Франц, Трампш Јанез Нежа, Валтл Јоже Јакоб, Вирант Јанез Марија, Врабл Франца Франц, Вртнич-Новак Јанеза Катица, Вукашиновић Миленка Милан, Зигмунд Јанез Антон, Зилински Јосип Јосип, Жижек-Сфилигој Богољуб Весна;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ**

Хити Антона Едвард;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Черин Франц Иван, Качин Франц Франц, Кочевар Станислав Станислав, Менони Станислава Станислав, Модич Франц Франц, Окрожник Виљем Петар, Петелин-Петерц Валентин Мајда, Плос Иван Иван, Шифрер Јанез Јанез, Текавец Ивана Брнако, Турк Јакоб Антон, Бамбергер Мирка Мирко, Зигмунд Антон Антон, Звер Јоже Цирил;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Богар Јоже Шефан, Доброволц Андреј Алојз, Харбаш Ахмета Хасе, Јереле Јанез Франц, Јуркас-Корец Франц Нежка, Капарич-Здравец Никола Марија, Коговшек-Зупанчич Антон Резка, Кржич-Репар Иван Хилда, Купривец Евген Евген, Мујдрица Јожеф Јожеф, Мунда Иван Владимир, Обреза-Маролт Антон Зофија, Пеклај Алојза Павел, Шинк-Богатај Франц Марија, Труден-Видрих Мирослав Аница, Здравец Франц Јожеф, Жуковец Антон Иван;

од САП Војводина

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дамјанов Ђорђе Ђорђе, Радаковиќ-Кљанић Милана Милица, Шалајиќ Светозара Стеван;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Брзиќ-Марјаш Михаља Ержебет-Ерика, Ђумић Милана Славко, Јерковиќ Александра Југослав, Јоцић Лазара Родољуб, Копривица-Алексе Вукашин, Лазовиќ Петра Божидар, Лесковац Ивана Милета, Луковиќ Светолика Душан, Луковиќ Аксентија Милан, Пантовиќ Трене Љубица, Познановиќ-Дудић Светислава Наталија, Волчевиќ Лазара Тодор, Вукомановиќ Петра Раде;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ачански Светозара Лазар, Богдановиќ Тодора Гојко, Цвејиќ Ивана Владан, Граховец Јове Спасоје, Крижнар Ловро д-р Мирко, Прерадов Миланка Светозар, Топлак Стевана Имре, Шелмиќ Радмана д-р Вукоман;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бугарин Николе Радислав, Булајиќ Раде Михаило, Душан Петера Јанош, Ђуричиќ Милана Гојко, Гога-Лицембергер Адам Марија, Хрња Ранка Ђока, Илиќ Ђуро Лазар, Јокиќ Марка Драган, Јованов Мирка Милан, Јовановиќ Стојана Драгиќ, Јурец Валентина Иван, Китиќ Остоје Стојко, Крнета Спасе Милош, Мартин Симе Викентије, Микитишин Петра Ержебет, Молдовановиќ Василија Ђорђе, Обрадовиќ-Јовиќ Тасе Славица, Палиќ Благоја Миланко, Пеиќ-Нимчевиќ Јосипа Милка, Попов Јована Милан, Радојчиќ Радоја Витомир, Радовиќ Радула Милорад, Стаменковиќ-Васка Емила Среќка, Станковиќ Јордана Божидар, Томиќ-Ивскиќ Јанка Милица, Видовиќ Мато Јован,

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Јованов Ефтимија Радослав, Јуришиќ Милана Сретко, Павловиќ Недељка Милован;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Мамуџиќ Михајла Мирко, Мезнериќ Ивана Ђорђе, Петровиќ Јаноша Золтан, Вишњиќ Владимира Мирко;

- за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабијановиќ-Зрниќ Ђуре Босиљка, Берез Лајоша Јајош, Вјетковиќ Милана Владо, Делиќ Милоша Милорад, Димитришин Владе Георгије, Докамановиќ Ђорѓа Милан, Илиќ-Кајганиќ Миле Љубица, Кнежевиќ-Николиќ Душка Јелка, Костелник Силвестер Силвестер, Ковач Јанка Јовген, Лошонц Ференц Ђула, Милетиќ Тодора Сретен, Милутиновиќ Рајка Миливоје, Муниџаба Петра Ђорђе, Неорчиќ Фране Гавро, Олајош Карла Тибор, Рашковиќ Бошка Радован, Шашовиќ Крста Михаило, Такач-Хегдиш Лајче Јелсавета, Варга Андрије Владимир, Венсенбергер Јулије Тибор;

- за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Лакатош Јана Јан, Марковиќ Обрена Томислав, Видовиќ Бошка Берислав;

Бр. 84  
24 јули 1986 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Синан Хасани, с. р.

### СОДРЖИНА:

	Страна
1002. Закон за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка	1773
1003. Закон за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988. година	1775
1004. Закон за дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987. година	1777
1005. Закон за дополненија на Законот за санација и престоанок на организациите на здружен труд	1777
Одликувања	1778